

## ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА

---

**Име:** Анита Стојчевска  
**Дата на раѓање** 29.08.1991  
**Домашна адреса** Ул. „Трст“ бр. 7  
1300 Куманово  
Република Македонија  
Телефон: ++389-31-422-734 (домашен)  
++389-75-330-753 (моб.)  
**E-mail:** [astojcevska@yahoo.com](mailto:astojcevska@yahoo.com)



---

### Образование:

**2006-2010** ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово {**Насока: медицинска сестра**, просечен успех 5.00}

**2010-2014** Институт за Дефектологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет, {**Дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор**, просечен успех 9.60}

**Ноември 2014-до денес-** Студент на постдипломски студии по Малолетничка деликвенција на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет

---

### Искуство

- 21.Март 2011 година- Учество на трибина за Даунов синдром на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет.
- 26-28 февруари 2012 година во Пониква- Учество на зимски камп за деца со телесна инвалидност и стекнато искуство за работа со деца со посебни потреби, методски пристап во работата, третман, нега и грижа, под покровителство на ГАИА асоцијацијата.
- Јули 2012. година- Учество во проект на ГАИА асоцијација за лица со телесна инвалидност во Струмица, „Бања Банско“.
- Септември- декември 2012. година- придружник на дете со аутизам во редовно училиште.
- Февруари-мај 2013. година- волонтер во СОС „Детско село“, Скопје. Активна работа со деца со потешкотии во учењето и проблеми во социјализација.
- Декември 2013- јуни 2014. година- работа во проект организиран преку UNICEF: „Менторска програма за деца во ризик“ како ментор на деца во социјален ризик и извршен прекршок.

- Септември 2014 до денес- придружник дефектолог на дете со аутизам во редовно училиште.
  - Септември 2015- Учество на трибина “Re-attach program” на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет.
- 

### ***Јазици***

- Англиски јазик- високо ниво, читање, пишување и течно говорење.
  - Солидно познавање на јазици од Словенска група (српски, хрватски, бугарски)
  - Француски јазик-основно ниво, читање и пишување.
- 

### ***Способности и знаења***

- Солидна работа во областа на компјутерски програми: MS Office 2003/2007/2010
  - Познавање на програми за статистичка обработка на податоци, Интернет.
  - Аналитичко мислење и планирање
  - Иницијативност и енергичност
- 

### ***Социјални вештини***

- Солидни интерперсонални комуникациски вештини
- Способност за преговарање
- Добри лидерски вештини (сертификат за прв степен на млад лидер)
- Ефикасна, точна и прецизна